

--	--	--

--	--

Период

Контролор

			0	6	8	6	8	4	1	0	7	3	0	0	1	6	1	9	7	2	6	0	3	1	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Вид  
работаИдентификационен број  
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот \_\_СОСУ,ИЛИНДЕН,\_\_\_\_\_

Адреса, седиште и телефон \_ИЛИНДЕН\_\_\_\_\_

Адреса за е-пошта \_\_ИЛИНДЕН\_\_\_\_\_

Единствен даночен број \_\_4054013502002\_\_\_\_\_

**СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)**

во периодот од 01.01 до 31.12.2018 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) <sup>3</sup>
Ред. бр.	Класа <sup>1</sup>	Назив <sup>2</sup>	
1.	85.32	Средно стручно образование	860466
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) <sup>3</sup>
Ред. бр.	Класа <sup>1</sup>	Назив <sup>2</sup>	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8	5	3	2
---	---	---	---

Средно стручно образование

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД \_\_\_\_\_ ДЕЈНОСТ-

--	--	--	--

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Александра Петровска

Потпис \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_

На ден \_\_\_\_\_

М.П.\*

Име и презиме на законскиот застапник

Зоранче Арсовски

Потпис \_\_\_\_\_

\* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.